

10	машини секогаш е помал од единица Можам да пресметам коефициент на полезно дејство на топлинска машина во нумерички задачи	донесените заклучоци ги усвојуваат целите на часот. Решавање на нумеричка задача за коефициент на полезно дејство на топлинска машина од учебник страна 177			
Организација Детали за диференцијација/ групи/ улога на возрасен (поврзано со активностите)		Забелешки / можности за проширување/ домашна работа			Клучна терминологија
Вовед: Организација на цела паралелка Наставникот поставува прашања, објаснува, учествува во дискусиите со цел учениците да дојдат до точни заклучоци, ги контролира и по потреба помага. Групни активности: Учениците одговараат на поставените прашања, изведуваат заклучоци и вршат пресметки заедно со наставникот.		Проширување на знаењата на учениците кои завршиле: Домашна задача: Наставникот им задава прашања и задачи од учебникот за домашна работа.			Циклични Топлински машини Коефициент на полезно дејство Втор принцип на термодинамика